



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ

Službeni vjesnik

Makedonije

91001 Skopje

lah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Четврток, 23 март 1972

БЕЛГРАД

БРОЈ 17

ГОД. XXVIII

Цена на овој број е 6 динари. — Претплата за 1972 година изнесува 270 динари. — Редакција: Улица Јована Ристича бр. 1 Пошта: Факс 226 — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671.

114.

Врз основа на член 24 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71) и член 90 точка 4 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64, 57/65 и 1/67), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ОСНОВАЊЕ СЕРВИС ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

Член 1

Во Уредбата за основање Сервис за одржување на објектите за потреби за репрезентација на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/66 и 30/67) член 7 се менува и гласи:

„Средствата за вршење на редовната дејност и за посебните намени на Сервисот се утврдуваат и се искажуваат во буџетот на федерацијата.

Приходите на Сервисот, остварени со неговата дејност, се внесуваат во буџетот на федерацијата почнувајќи од 1 јануари 1972 година.

За работите и задачите за кои на Сервисот му се обезбедени средства во буџетот на федерацијата како средства за редовната дејност Сервисот не наплатува надоместок за услугите.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 35
15 март 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

потребите на сојузните државни органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/65 и 2/66) го член 7 став 1 се менува и гласи:

„Средствата за вршење на редовната дејност и за посебните намени на Управата и на сервисите се утврдуваат и се искажуваат во буџетот на федерацијата.“

Се додава нов став 2, кој гласи:

„Приходите на Управата и на сервисите, остварени со нивната дејност, се внесуваат во буџетот на федерацијата почнувајќи од 1 јануари 1972 година.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

Во досегашните ст. 4 до 6, кои стануваат ст. 5 до 7 зборовите: „секретарот за сојузен буџет и општи работи“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар за правосудни и општи управни работи“.

Член 2

Во член 2 ст. 7 и 8 и во член 8 зборовите: „Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот секретаријат за правосудни и општи управни работи“.

Член 3

Во член 4 став 3 и во член 6 став 1 зборовите: „секретарот за сојузен буџет и општи работи“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар за правосудни и општи управни работи“.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 36
15 март 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

115.

Врз основа на член 24 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71) и член 90 точка 4 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64, 57/65 и 1/67), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНОВУВАЊЕТО, НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕТО И ФИНАНСИРАЊЕТО НА ТЕХНИЧКИТЕ СЛУЖБИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ДРЖАВНИ ОРГАНИ

Член 1

Во Уредбата за оснoвувањето, начинот на работењето и финансирањето на техничките служби за

116.

Врз основа на член 24 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71) и член 90 точка 4 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64, 57/65 и 1/67), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕТО И ФИНАНСИРАЊЕТО НА АВТОСЕРВИСОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

Член 1

Во Уредбата за начинот на работењето и финансирањето на Автосервисот на сојузните органи

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/69) во член 5 став 2 се брише.

Член 2

Во член 6 став 1 зборовите: „се врши од средствата остварени со давање услуги на тие корисници“ се заменуваат со зборовите: „се врши од средствата предвидени во буџетот на Федерацијата“.

Став 2 се брише.

Член 3

Во член 8 став 1 се менува и гласи:

„Средствата за вршење на редовната дејност и за посебните намени на Автосервисот се утврдуваат и се искажуваат во буџетот на Федерацијата.“

Се додава нов став 2, кој гласи:

„Приходите на Автосервисот, остварени со неговата дејност, се внесуваат во буџетот на Федерацијата почнувајќи од 1 јануари 1972 година.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 4

Член 9 се брише.

Член 5

Во член 10 зборовите: „државните органи“ се заменуваат со зборовите: „сојузните органи на управата и сојузните организации“.

Член 6

Во член 13 став 1 по зборовите: „сојузните органи“ се додава запирка, а зборовите: „и финансискиот план и завршната сметка“ се заменуваат со зборовите: „финансискиот план, завршната сметка и стапките на амортизацијата“.

Член 7

Во член 14 зборовите: „Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот секретаријат за правосудни и општи управни работи“.

Член 8

Во чл. 3 и 7 став 1, член 13 став 1 и член 15 зборовите: „секретарот за сојузен буџет и општи работи“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар за правосудни и општи управни работи“.

Член 9

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 37
15 март 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

117.

Врз основа на чл. 17 и 20 став 2 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 15/70), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОНОПОВО СТЕБЛЕНЦЕ ОД РОДОТ НА 1972 ГОДИНА

1. На работните организации и на самостојните организации на здружениот труд — правни лица во составот на работните организации што произве-

дуваат конопово стебленце сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, и на индивидуалните производители (во понатамошниот текст: производителите), им се обезбедуваат гарантирани цени за конопово стебленце од родот на 1972 година, и тоа за:

	Дин/kg
I класа	— — — — — 0,65
II класа	— — — — — 0,60
III класа	— — — — — 0,55
IV класа	— — — — — 0,50

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко магацин, вагон, шлеп или друго превозно средство по избор на купувачот, во местото на продавачот, а важат за коноповото стебленце од определена класа и од воспобичаен квалитет во прометот.

3. Дирекцијата ќе ги презема оние количини на конопово стебленце што кај неа се регистрирани до 15 мај 1972 година

4. Дирекцијата и производителите со договор ги утврдуваат роковите на преземањето и другите услови на испораката на коноповото стебленце.

5. Дирекцијата може да овласти одделни работни организации за нејзина сметка да купуваат конопово стебленце во смисла на одредбите од оваа одлука.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за минималните откупни цени за конопово стебленце („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/71).

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 38
15 март 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

118.

Врз основа на член 20 став 1 и член 21 став 1, во врска со член 13 став 1 и чл. 16 и 38 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 15/70), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА МАКСИМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА СИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во Одлуката за максимирање на цените на сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/71, 6/72, 8/72, 11/72 и 12/72) во точка 3и се додава нов став 2, кој гласи:

„Зголемување на постојните продавни цени за производите и по процентите од став 1 на оваа точка можат да извршат и трговските работни организации, со тоа што во продажбата на мало постојните цени да не можат да ги зголемат за производителите за кои е извршено намалување на стапката на данокот на промет според одредбите од Законот за измени и дополненија на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/72).“

2. По точка 3и се додаваат три нови точки, кои гласат:

„3j. Трговските работни организации своите постојни продавни цени за кафе можат да ги зголемат за зголемениот износ на данокот на промет одреден во Законот за измени и дополненија на За-

конот за Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/72).

3к. Производителските работни организации можат да ги продаваат пестицидите, вклучувајќи го и синиот камен, по цените што можеле да ги формираат според прописите важечки до денот на влегувањето во сила на Одлуката за максимирање на цените на сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/71).

Работните организации што вршат промет на стоки своите продажни цени за производите од став 1 на оваа точка можат да ги формираат така што врз набавната цена на тие производи, заради покривање на своите трошоци на трговијата, ќе ја засметаат маржата во апсолутен износ што ја применувале на 26 ноември 1971 година.

3л. За производите и услугите што Југословенската народна армија ги купува преку посебно договорана или лицитација, со барање на посебни услови, спецификации и др. во поглед на квалитетот и начинот на изработката, цените можат да се формираат врз основа на непосредно спогодување на Југословенската народна армија со работните организации.“

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр 39
15 март 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

119.

Врз основа на чл. 17 и 20 став 2 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 15/70), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК

1. На работните организации и на самостојните организации на здружениот труд — правни лица во составот на работните организации, што произведуваат суров памук сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, и на индивидуалните производители (во понатамошниот текст: производителите), им се обезбедуваат гарантирани цени за суров памук, и тоа за:

	Дин/kg
I класа, просечен рандман 31	6,65
II класа, просечен рандман 30	6,40
III класа, просечен рандман 30	6,20

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подрабираат франко откупното место на купувачот, а важат за суров памук со 9,5% влага.

3. Сојузната дирекција за резерви на индустриските производи (во понатамошниот текст: Дирекцијата) е должна по цените и под условите од оваа одлука да ги купува сите количини на суров памук што производителите ќе ѝ ги понудат заради купување и купениот суров памук што производителите ќе ѝ го стават на располагање да го преземе во рок од два месеца од денот на ставањето на располагање.

4. Дирекцијата и производителите со договор ги утврдуваат роковите на преземањето и другите услови на испораката на суров памук.

5. Дирекцијата може да овласти одделни работни организации за нејзина сметка да купуваат суров памук во смисла на одредбите од оваа одлука.

6. Оваа одлука ќе се применува врз суров памук почнувајќи од родот на 1972 година.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за гарантираните цени за суров памук („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/71 и 44/71).

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 40
15 март 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

120.

Врз основа на точка 4 од Уставниот амандман XXXVIII, а заради извршување на Основниот закон за средствата за работа на органите на управата, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СТАНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ

1. Становите на кои федерацијата има право на давање на користење, се даваат на користење и се распределуваат според одредбите на оваа одлука.

2. Становите од точка 1 на оваа одлука им се даваат на користење на функционерите во органите на федерацијата и на одредени функционери во општествено-политичките организации и им се распределуваат на органите на федерацијата.

3. Становите изградени или купени од средствата одобрени во буџетот на федерацијата за потребите на функционерите, се даваат на користење само на функционерите и се сметаат како станови наменети за исклучиво користење од одреден круг лица.

Становите изградени или купени од средствата одобрени во буџетот на федерацијата за потребите на работниците на органите на федерацијата и становите изградени од средствата на амортизацијата на станбените згради на кои федерацијата има право на користење, им се распределуваат на органите на федерацијата.

4. Давањето на становите на користење на функционерите и распределбата на становите на органите на федерацијата, ги врши Комисијата на Сојузниот извршен совет за станбени прашања (во понатамошниот текст: Комисијата).

25% од становите што им ги распределува на органите на федерацијата Комисијата може наменски да им додели на овие органи заради решавање на посебни станбени прашања.

5. Покрај работите од точка 4 на оваа одлука Комисијата ги врши и следните работи:

1) ги разгледува потребите на изградбата на станови за функционерите и за работниците на органите на федерацијата, и на Сојузниот извршен совет му дава мислење за нацртот на планот на станбената изградба за тие потреби, особено во поглед на бројот, структурата и локацијата на становите;

2) го следи извршувањето на планот на станбената изградба за потребите на функционерите и на работниците на органите на федерацијата;

3) дава мислења за предлогот за одобрување средства од буџетот на федерацијата за решавање на станбените потреби на функционерите и на работниците на органите на федерацијата;

4) врши и други работи во врска со обезбедувањето и распределбата на становите за потребите на функционерите и на работниците на органите на фе-

дерацијата што ќе ги одреди Сојузниот извршен совет.

6. Комисијата му дава стан на користење на функционер на негово барање. При одлучувањето за давањето на станот на користење на функционер, Комисијата ќе ги земе предвид околностите што се од влијание за давањето на станот на користење, а особено значењето на функцијата што ја врши функционерот, бројот на членовите на неговото семејство, здравствената состојба на функционерот и на членовите на неговото семејство.

7. Комисијата дава станови на користење:

1) на функционерите што ги избира или ги именува Сојузната скупштина, што ги назначува Претседателот на Републиката, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет и Претседателството и Претседателот на Сојузната скупштина;

2) на членовите на Извршното биро на Претседателството на Сојузот на комунистите на Југославија и на функционерите што ги именува или ги назначува Претседателството и Извршното биро на Претседателството на Сојузот на комунистите на Југославија, ако се наоѓаат на постојана работа во Белград;

3) на претседателот, на генералниот секретар и на членовите на Претседателството на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија; на членовите на Претседателството на Сојузот на синдикатите на Југославија; на членовите на Претседателството на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија; на членовите на Претседателството на Сојузот на младината на Југославија и на функционерите што врз основа на паритетна застапеност ги именува или ги назначува највисокиот извршен орган на наведените општествено-политички организации — ако се наоѓаат на постојана работа во Белград.

8. Комисијата им ги распределува становите на органите на федерацијата на нивно барање.

Барањето за доделување на станови за секој вработен работник мора да ги содржи особено: неговите станбени услови, бројот на членовите на неговото семејство и нивните години на возраст, здравствената состојба на работникот и на членовите на неговото семејство, должината на вкупниот стаж на работникот а посебно во органот што поднесува барање, стручната подготовка на работникот, како и други околности од влијание врз донесувањето на правилно решение за доделување на стан.

9. Становите распределени на одделни органи на федерацијата тие органи ги даваат на користење на работниците што кај нив се вработени.

Органите на федерацијата, во согласност со одредбите на оваа одлука, со свои општи акти ги пропишуваат начинот и условите на давањето станови на користење на работниците.

Становите од точка 4 став 2 на оваа одлука ги распределува старешината на органот.

10. Органите на федерацијата на кои во буџетот на федерацијата им се одобрени средства за изградба и купување на станови, вршат самите распределба на тие станови и ги даваат на користење на работниците на начинот и под условите одредени со нивните општи акти.

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 41
15 март 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

121.

Врз основа на член 22 став 3 и член 46 од Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/65, 23/67, 54/67, 53/68, 56/69, 60/70, 15/71 и 60/71), сојузниот секретар за труд и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД ДРУГО ЛИЦЕ ВО 1972 ГОДИНА

1. Основот за одредување на височината на додатокот за неџа и помош од друго лице во 1972 година се утврдува во износ од 1.432 динари така што додатокот за неџа и помош месечно да изнесува:

	Динари
1) на воен инвалид од војните од I група	1.432
2. на воен инвалид од војните од II, III и IV група	1.002

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 738/1-72
10 март 1972 година
Белград

Сојузен секретар за труд и
социјална политика,
Вуко Драгашевиќ, с. р.

122.

Врз основа на член 22 став 3 и член 46 од Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/65, 23/67, 54/67, 53/68, 56/69, 60/70, 15/71 и 60/71), сојузниот секретар за труд и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ЛИЧНАТА ИНВАЛИДНИНА ВО 1972 ГОДИНА

1. Личната инвалиднина од 1 јануари 1972 година се зголемува за 22%, и така зголемена изнесува:
1) за воените инвалиди од војните од I до VII група месечно, и тоа:

Група	Динари
I	2.037
II	1.476
III	1.116
IV	825
V	587
VI	364
VII	246

2) за воените инвалиди од војните од VIII до X група во еднократен годишен износ, и тоа:

Група	Динари
VIII	1.421
IX	1.067
X	714

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 739/1-72
10 март 1972 година
Белград

Сојузен секретар за труд и
социјална политика,
Вуко Драгашевиќ, с. р.

123.

Врз основа на член 23 од Уставниот закон за спроведување на Уставните амандмани XX до XLI („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/71), чл. 14, 14а и 44 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 47/66, 55/68 и 27/71) и член 5 од Законот за измени и дополненија на Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/66), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДНОСИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ СО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ПО РАБОТИТЕ НА КРАТКОРОЧНОТО КРЕДИТИРАЊЕ

1. Во Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочното кредитирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/71, 21/71 и 23/71) во точка 4 став 1 одредба под 5 на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат четири нови одредби, кои гласат:

„6) кредити за производство на сончоглед, шеќерна репа и тутун — врз основа на договорот за производството и испораката на тие производи, и тоа до височина до 40% од состојбата на дадените кредити, а најмногу до износот од 20% од вредноста на договореното производство сметано по минималните откупни цени и под услов роковите на враќањето на кредитите да не се подолги од девет месеци;

7) кредити за сезонски залихи на сончоглед, шеќерна репа односно шеќер и тутун — врз основа на документите за количината и вредноста на кредитираните залихи, и тоа до височина од 50% од состојбата на дадените кредити, а најмногу до 25% од вредноста на залихите на годишното производство и под услов со договорот за кредитот да е предвидено враќање на кредитот во согласност со потрошокот односно реализацијата на кредитирањето на залихите, а најдоцна во рок од осум месеци;

8) кредити за производство и приготвување на стоки за извоз по договорени работи што ги финансира меѓународна финансиска институција и кои се наплатуваат во готово — врз основа на договорот со странски купувач и со докази дека договорената работа ја финансира меѓународна финансиска институција, и тоа до височина од 20% од состојбата на дадените кредити за таа намена и под услов рокот на враќањето на кредитот да не е подолг од дванаесет месеци и дека наплатата на извозот ќе се оствари во девизите од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања;

9) кредити за извоз на кредит на трајни потрошни добра и на сервиска опрема — врз основа на договорот со странски купувач и документите за извршениот извоз заверени од царинарницата, и тоа до височина од 20% од состојбата на дадените кредити за тие намени и под услов рокот за враќање на кредитите за трајни потрошни добра да не е подолг од една година, а за сервиската опрема — од две години.“

2. Точка 4а се менува и гласи:

„4а. Народната банка од средствата на примарната емисија во 1972 година ќе обезбеди за давање реесконтни односно документарни кредити за намените одредени во точка 4 од оваа одлука износ од додатни 2.350.000.000 динари.

Средствата од став 1 на оваа точка можат да се употребат за давање реесконтни односно документарни кредити за одделни намени до следните износи, и тоа:

1) за кредитирање на извозот на стоки и услуги, вклучувајќи ги и кредитите врз основа на договорени аванси и кредитите за завршените фази на производството, како и кредитите за извоз на стоки на комерцијален кредит — до 1.300.000.000 динари;

2) за кредитирање на производството и на сезонските залихи на домашна пченица, шеќерна репа, сончоглед и тутун — до 700.000.000 динари;

3) за кредитирање на производството и приготвувањето на стоки за извоз по договорени работи што ги финансира меѓународна финансиска институција и кои се наплатуваат во готово и за кредитирање на извозот на кредит на трајни потрошни добра и на сервиска опрема — до 200.000.000 динари;

4) за кредитирање на увозот од одредени валутни подрачја — до 150.000.000 динари.“

3. По точка 4а. се додаваат две нови точки, кои гласат:

„4б. Народната банка од средствата на примарната емисија во 1972 година за давање реесконтни односно документарни кредити за намените што, во рамките на својата кредитна политика, ќе ги утврдат републиките и автономните покраини, ќе обезбеди износ од додатни 2.220.000.000 динари.

Средствата од став 1 на оваа точка се распределуваат на републиките и автономните покраини со примена на следните проценти:

СР Босна и Херцеговина	12,8
СР Црна Гора	2,1
СР Хрватска	25,9
СР Македонија	6,0
СР Словенија	15,0
СР Србија	24,7
САП Војводина	10,2
САП Косово	3,3

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе даваат реесконтни односно документарни кредити за намените одредени во смисла на став 1 од оваа точка под еднакви услови на сите банки во земјата што своето кредитно работење го вршат во согласност со прописите за банките и кредитните работи и со мерките на кредитно-монетарната политика, применувајќи ги општите услови на заеднички утврдената кредитна политика.

4в. Средствата на примарната емисија од точ. 4а и 4б од оваа одлука Народната банка ќе ги обезбедува sukcesивно во текот на годината, динамички распоредени според барањата на регулирањето на обемот и структурата на кредитите и количината на парите, како и во согласност со сезонските потреби од кредити.

Како примарна емисија, наведена во став 1 на оваа точка, се подразбира состојбата на 31 декември 1972 година во однос на состојбата на 31 декември 1971 година.“

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 18

14 март 1972 година
Белград

Народна банка на Југославија

Гувернер,

Бранислав Чолаовиќ, с. р.

124.

Врз основа на член 23 од Уставниот закон за спроведување на Уставните амандмани XX до XLI („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/71) и член 6 од Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата на Југословенските пошти, телефони и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/71), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ ВРЗ ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА ВО 1972 ГОДИНА

1. Народната банка на Југославија ќе пренесе во 1972 година врз Поштенската штедилница износ

од 800 милиони динари од средствата на штедните влогови собрани до 31 декември 1971 година, што се водат на посебна сметка кај Народната банка на Југославија.

2. Од средствата што се пренесуваат врз Поштенската штедилница според точка 1 на оваа одлука Поштенската штедилница ќе употреби 210 милиони динари за давање кредити на претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, како преостаната обврска утврдена во смисла на Одлуката за условите под кои претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај можат да користат определен процент од средствата на штедните влогови кај Поштенската штедилница („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/69).

Средствата од став 1 на оваа точка Народната банка на Југославија ќе ги пренесе врз Поштенската штедилница во текот на 1972 година, според динамиката на која дале согласност Сојузниот секретаријат за финансии и Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, и тоа во првото тримесечје 60 милиони динари, а во другите три тримесечја по 50 милиони динари во секое тримесечје.

3. Средствата што ќе преостанат по преносот на делот на средствата од точка 2 на оваа одлука, во износ од 590 милиони динари, Народната банка ќе ги пренесе врз Поштенската штедилница во текот на 1972 година според следната динамика:

во I тримесечје	милиони динари	60
во II тримесечје	„	130
во III тримесечје	„	200
во IV тримесечје	„	200

Средствата од став 1 на оваа точка Поштенската штедилница ќе ги користи за давање кредити за намените и под условите што ќе ги утврдат надлежните републички и покраински органи, во согласност со одредбите на член 366 од Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/65, 50/68, 51/68, 15/70 и 58/71).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 19
14 март 1972 година
Белград

Народна банка на Југославија

Гувернер,
Брапислав Чолановиќ, с. р.

125.

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и член 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦВРСТИ МИНЕРАЛНИ ГОРИВА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Принцип и правила за шематско прикажување на постројки за приготвување на јаглен — — — — — JUS B.A5.010

Цврсти минерални горива:

— Термини и дефиниции. Приготвување на јаглен — — — — — JUS B.H0.020

— Термини и дефиниции. Земање мостри и испитување на јаглен — — — JUS B.H0.021
— Термини и дефиниции. Кокс — — — JUS B.H0.022
— Прикажување на резултатите на чистење (репарирање) јаглен — — — JUS B.H0.030
Методи на испитување на јаглен и кокс:

— Одредување на горната калорична вредност по методата на калориметриска бомба и пресметување на долната калорична вредност — — — JUS B.H8.318

— Пресметување на резултатите на анализите на јаглен и кокс за различни основи — — — — — JUS B.H8.352

— Одредување на насипната маса на кокс во голем сад — — — — — JUS B.H8.354

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се применуваат од 1 јули 1972 година, освен стандардите JUS B.H8.318, JUS B.H8.352 и JUS B.H8.354 кои се задолжителни и влегуваат во сила на тој ден.

4. Престанува да важи југословенскиот стандард:

Определување на калорична вредност со метода на калориметриска бомба — — — — — JUS B.H8.318

донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на методите за испитување на јаглен и кокс („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/65).

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова решение престанува да важи на 1 јули 1972 година.

Бр. 03-474/1
9 февруари 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

126.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕКСПЛОЗИОНА ЗАШТИТА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

1) Мерење на температурата на палењето на гасови и пари — — — JUS N.S8.020

2) Апарат за испитување на самосигурни струјни кола — — — — — JUS N.S8.040

3) Експлозиона заштита. Испитување на изолациониот материјал — — — JUS N.S8.051

4) Експлозиона заштита. Вид на заштитата „зголемена сигурност“. Општи технички услови — — — — — JUS N.S8.201

5) Експлозиона заштита. Вид на заштитата „зголемена сигурност“. Испитување — — — — — JUS N.S8.221

6) Експлозиона заштита. Постапки за контрола на температурата на мотори со кафежен ротор — — — — — JUS N.S8.241

7) Експлозиона заштита. Дополнително испитување на мотори со кафежен ротор — — — — — JUS N.S8.242

8) Експлозиона заштита. Заштитни стакла. Главни мерки — — — JUS N.S8.243

9) Акумулатори за видот на заштитата „зголемена сигурност“ — — — JUS N.S8.245

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 под 1 до 5 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1972 година.

4. Југословенските стандарди од точка 1 под 6 до 9 на ова решение се применуваат од 1 јули 1972 година.

Бр. 15-468/1

9 февруари 1972 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

127.

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и член 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БАКАР И БАКАРНИ ЛЕГУРИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Бакар и бакарни легури за гмечење:

— Рамно валани производи од бакар и од легури од бакар. Технички услови за изработка и испорака — — — JUS C.D4.120

— Бакарни цевки. Безразбни влечени. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS C.D5.020

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1972 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

— Бакарни плочи, лимови и ленти — Технички прописи за изработката и испораката — — — — — JUS C.D4.020

— Бакарни цевки, влечени — Технички прописи за изработката и испораката — — — — — JUS C.D5.020

донесени со Решението за југословенските стандарди за челични телови, за бакар и за бакарни легури („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/56);

— Месингани плочи, ламели, лимови и ленти. Технички прописи за изработка и испорака — — — — — JUS C.D4.120

донесен со Решението за југословенските стандарди за месингани производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/56).

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јули 1972 година.

Бр. 05-476/1

9 февруари 1972 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

128.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОНСТРУКЦИОНИ ЧЕЛИЦИ И ЗА МЕТОДИТЕ НА ХЕМИСКИТЕ ИСПИТУВАЊА НА ЧЕЛИЦИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Општи конструкциони челици. Технички прописи за изработка и испорака — — — — — JUS C.B0.500

Методи на испитувањето на хемискиот состав на железо и челик. Потенциометриско одредување на хром и ванадиум — — — — — JUS C.A1.061

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1972 година.

Бр. 04-472/1

9 февруари 1972 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

129.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГАСНИ АПАРАТИ ВО ДОМАЌИНСТВО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Гасни апарати во домаќинство. Испорети, рерни и решоа за пропан-бутан, градски и земен гас. Технички услови за изработка и испорака — — — JUS M.R4.610

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1972 година.

Бр. 09-471/1
9 февруари 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

130.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИЧНИ ЛЕНТИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Челични ленти жешко валани — JUS C.B3.551

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1972 година.

Бр. 04-473/1
9 февруари 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

131.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ИЗОЛАЦИОНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Постапки за испитување на пермитивноста и на факторот на загубите на електричните изолациони материјали на индустриски, звучни и радио-фреквенции, вклучувајќи и метарски бранови должини — — — — — JUS N.A5.015

Мерни мостови. Примери на типични мостови — — — — — JUS N.A5.016

Процена на термичката стабилност на електрични изолациони лакови со методата на хеликоидна намотка — — — — — JUS N.A5.111

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се применуваат од 1 јули 1972 година.

Бр. 15-467/1
9 февруари 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

132.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОНТЕНЕРИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Контенери. Науглици — — — — — JUS M.Z2.354

Кукачки за дигање контенери. Облик и мерки — — — — — JUS M.Z2.357

ISO-контенери серија 1. Општи технички услови — — — — — JUS M.Z2.358

UIC-трансконтенери. Општи технички услови — — — — — JUS M.Z2.389

Испитување на контенери — — — — — JUS M.Z2.390

UIC-T-контенери. Општи технички услови — — — — — JUS M.Z2.391

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1972 година.

Бр. 21-481/1
9 февруари 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

133.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА РЕЗНИ АЛАТИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Вртливи плочички за обработка со симнување на струганки. Означување — — — — — JUS K.A9.030

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1972 година.

Бр. 12-479/1

9 февруари 1972 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

134.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот на југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МОТОРЕН БЕНЗИН 86 ОКТАНИ

1. Во југословенскиот стандард Течни горива. Моторен бензин од 86 октани — JUS B.H2.223, кој е донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на индустријата на производство и преработка на нафта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/53), во точка 3 во делот на текстот под називот „Дестилација“ зборовите: „— свршетак дестилације најмање 97% Vol, до највише 200°C,“ се заменуваат со зборовите:

„— свршетак дестилације најмање 97% Vol, до највише 205°C,“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 08-603/1

16 февруари 1972 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

135.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МОТОРЕН БЕНЗИН 98 ОКТАНИ

1. Во југословенскиот стандард Течни горива. Моторен бензин 98 октани — JUS B.H2.223, кој е донесен со Решението за југословенскиот стандард за моторен бензин („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/65), во точка 3 во делот на текстот под називот „Дестилација“ зборовите: „— свршетак дестилације најмање 97% Vol, до највише 200°C,“ се заменува со зборовите:

„— свршетак дестилације најмање 97% Vol, до највише 205°C,“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 08-607/1

16 февруари 1972 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

136.

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/69), Сојузната изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

1. Во Решението за именување членови на општинските изборни комисији („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/69, 9/69, 13/69, 17/69 и 41/71) во точка 1 одредба под 28 алинејата 1 се менува и гласи: „за претседател Вајо Дракулиќ, претседател на Окружниот суд во Госпик, а за заменик Гојко Шашиќ, судија на Окружниот суд во Госпик“.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 14

14 март 1972 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,
Бошко Кецман, с. р.

Претседател,
Тихомир Јаниќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за помилување на осудени лица, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/72, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

Во оддел II зборовите: „Ериќ Милун Милоград“ наместо зборовите: „од 8 (осум) на 7 (седум)“ треба да стои: „од 7 (седум) на 6 (шест)“.

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузната скупштина, Белград, 15 март 1972 година.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Урошевић Бугољуб;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Мочник Владислав;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Битићи Бајрам, Тућун Миливоје, Делеон Ели, Ђорђевић Богољуб, Кокановић Јован, Крстановић Симеун, Миливојевић Никола, Милошевић Томислав, Савовић Душан, Станковић Радоје, Шале Марин, Шојић Радослав, Закић Гојко;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ђурђевић Богдан;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бошковић Милосав, Чанић Драгољуб, Ченгић Нусрет, Добријевић Бошко, Донић Милан, Драшковић Радољуб, Ђорђевић Лазар, Ђорђевић Тихомир, Гимбош Војислав, Хоти Бећир, Илић Драгољуб, Израел Јожеф, Јовановић-Кивељук Надежда, Куколеча Драган, Лукић Ђорђе, Лукић Илија, Марковић Светислав, Михаиловић, Радослав, Миленковић Мирко, Миловановић Веселин, Младеновић Душан, Морина Шашивар, Павичевић Љубисав, Планић Славомир, Пуртић Видоје, Раденковић Сретен, Радивојевић Душан, Ристић Душан, Савковић Слободан, Сеочанац Владо, Софронић Богдан, Стублинчевић Гордана, Шкоф Станко, Шуваков Никола, Томић Данило, Трајчевић Бранко, Варница Срећко, Вељковић Видоје, Вијатов Томислав, Вучковић Јован, Вуковић Бранко, Живановић Богоје;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Анђелковић Драгомир, Антић Младен, Арсеновић-Крстић Миленија, Блаца Баљи, Вожанић Страин, Цветковић Милорад, Ѓеранић Душан, Дикић Милутин, Ељшани Сахит, Илић Дејан, Илинчић Драгољуб, Јандрић Остоја, Јевтић Ђураћ, Јовановић Александар, Јусуфовски Салија, Каличанин Ратко, Керец Рудолф, Костадиновић Живорад, Крстић Видоје, Лапатаинца-Кући Насиба, Левић Драги, Љубић Венцел, Манојловић Радислав, Матанић Стипе, Матић Слободан, Мијатовић Коста, Мијатовић Млађен, Милић-Вуцелић Смиљка, Миловац Чедо;

Палуши Салји, Павловић Тома, Петковић Петар, Плакаловић Богдан, Поповић-Глишић Бранислава, Пупић Петар, Радивојевић Милосав, Рајковић Радован, Ранђеловић Новица, Спасеновић Живан, Станић Боривоје, Станишић Берислав, Станковић Петар, Станојевић Милан, Ставрић Предраг, Стефић Бранко, Стојановић Божидар, Сука Хаки, Шнајдер Ото, Тодоровић Миодраг, Топо Стеван, Тунај Марк, Вељковић Љубомир, Зенељај Салџих, Живковић Живорад.

Бр. 53

20 мај 1971 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

десетарите: Беслемовић Неђе Миленко, Блажић Милана Драгољуб, Гавриловић Бошка Јовица, Келе Стевана Иштван, Милојевић Николе Зоран, Стојнић Стојана Милорад;

разводниците: Драшковић Јована Мирољуб, Елезовић Петра Ђоко, Плех Јосипа Драгутин, Ремде Јосипа Јован;

војникот: Милошевски Младена Владо;

за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетарите: Ајдаревић Асипа Реџеп, Алимпић Властимира Милорад, Бељан Јакопа Нико, Битенц Ивана Јанез, Богдановић Јове Чедомир, Бојковић Раде Стојан, Бранисављевић Милана Љубомир, Чокван Обрада Никола, Чуден Франца Здравко, Демировић Рамиза Јетула, Димитријевић Љубисава Миодраг, Џорић Живојина Радомир, Галековић Владе Антуц, Гегић Петра Чедомир, Гемери Вилмоша Тибор, Хасановић Ђулаге Алија, Јаковљевић Љубисава Петар, Јаковљевић Владимира Радосав, Јакупола Антуна Срећко, Јелић Станоја Михајло, Јовановић Стојана Ранђел, Јуришић Драгомира Слободан, Камбџић Јакоба Антон, Каралић Мирослава Радислав, Кнаус Фране Бојан, Крајиновић Петра Душан, Крстић Петка Младен, Кудрић Јандре Алојз, Кудрић Теодора Миленко, Лазић Војина Милан, Лазовић Сретена Момчило, Лековић Милорада Благота;

Маринковић Мирка Милан, Милашиновић Милорада Живан, Милојевић Чедомира Милорад, Мрељва Јожета Радован, Палада Марина Светин, Петронић Предрага Радиша, Петровић Миодрага Слободан, Петрушић Драгутина Антуц, Плантан Антона Антон, Пуљић Андрије Драган, Раичевић Николе Борислав, Репић Стевана Емил, Росић Шеће Сеад, Рукљач Алојза Драго, Сеферагић Ђуре Ивица, Симић Стојана Владан, Славковић Љубомира Раде, Станковић Милана Мирко, Станковић Миодрага Живорад, Стокуча Богдана Милан, Тадић Живорада Тихомир, Тадић Будимира Велисав, Тепина Мартина Даворин, Топаловић Чедомира Радослав, Тошић Ранђела Предраг, Тучен Јове Душан, Тулаћ Остоје Никола, Винкешевић Петра Мијо, Вршајевић Хамида Ибрахим, Вучелић Томислава Рајко, Загорац Јована Миодраг, Заклан Николе Миле, Жижич Милована Драган;

разводниците: Алемпијевић Љубивоја Недељко, Бабић Остоје Ранко, Велина Франца Бранко, Безјак Карела Драго, Бодвански Мирона Јанко, Војанић Бошка Илија, Џенковчан Ђуре Јосип, Чаћевић Радоша Ристо, Дамјановић Габра Здравко, Давидов Николе Бранислав, Демењ Антала Антал, Деспотовић Јордана Новак, Добровић Славка Марио, Драшковић Винка Владо, Фурлан Раде Јоже, Гајић Милутина Бошко, Глигорић Драгослава Обрен, Голц

Ане Милан, Горичан Макса Винценц, Јовановић Лазара Стеван, Јовашевић Војислава Томислав, Конатић Анке Борис, Космач Маријана Бранко, Козар Франца Карел, Кременовић Вукосава Новак, Курти Тамила Исмет, Мариновић Стипе Анте, Милановић Слободана Предраг, Милосављевић Луке Стјепе, Миловановић Николе Војин, Мирчевски Славка Радован;

Наумовски Мендов Киро, Николовски Наумов Горгија, Оберданк Мирослава Силво, Обреновић Миломира Небојша, Остојић Пере Дане, Павлица Анте Иван, Павловић Михајла Милисав, Петровски Радивоја Драгољуб, Посарић Фрање Фрањо, Раделић Милана Милош, Радојчић Петра Мирослав, Радоњић Чедомира Миладин, Репергер Шандора Шандор, Симич Серафима Силвиј, Шпичек Ивана Рудолф, Шталакер Јожеа Данило, Тисанић Рудолфа Данко, Тодоровић Михајла Крста, Топић Махмуда Ибро, Вох Јожеа Антон, Вречер Мартина Мартин, Вујић Благоја Здравко, Живановић Миладина Ранко, Жујовић Животе Миле;

војници: Абдиу Ебиба Зенула, Адамовић Миле Владе, Ајдаревић Ајдина Селим, Алагић Едхема Фарук, Алексић Милована Ђуро, Алексић Радоша Иван, Алексић Вукашина Јован, Алемпијевић Милоша Милан, Андонов Илије Љупчо, Андоновски Петре Методије, Анђелковић Божидара Радован, Антанасијевић Петра Бора, Антонијевић Здравка Александар, Арар Ивана Илија, Арсеновић Милуна Раде, Барбарић Алојзије Иван, Бардак Недељка Горан, Басталић Мата Андрија, Вехрами Идриза Хазир, Велина Мирослава Драгутин, Белингер Вићенца Радивој, Бериша Цене Бануш, Бергонцел Габријела Милан, Билић Ивана Перо, Богдановић Миодрага Миливоје, Бојић Јована Божидар, Бојанић Владе Миле, Болић Вида Богдан, Бошњакковић Јосипа Станко, Божичевић Фрање Ивица, Браими Браима Садри, Бранковић Милорада Ратко, Брицман Иванке Винко, Булић Ивана Иван, Булић Звонка Владо, Буљугија Бајре Хусејин;

Црнковић Јосипа Стеван, Цветковић Душана Миодраг, Џукавац Петра Милош, Џуровић Јерка Вице, Челик Алојза Блаж, Чикара Милана Ђорђе, Чинчурак Јанка Андрија, Чирпи Јонуза Ахмо, Чоп Милоша Никола, Ћеркини Ђазима Шаип, Дабац Ивана Иван, Димић Раде Милош, Диздаревић Зена Мехмед, Дмитрашиновић Милана Слободан, Добрисављевић Остоје Недељко, Дошен Милорада Гојко, Драгић Мате Лука, Дролц Франца Франц, Џеба Хелрана Роберт, Ђелалић Хајдере Сабахудин, Ђокић Милана Милорад, Ђорђевић Јарослава Љубодраг, Ђорђевић Јована Милоје, Ђорђевић Радојице Милован, Ђорђевић Николе Сава, Ђулаи Екрема Наци, Ђурашиновић Александра Дамјан, Ђурђевић Милоша Радојица, Фаики Авдуша Амза, Фазекаш Пала Иштван, Филиповић Страјина Недељко, Филиповић Драгојла Слободан;

Гаковић Лазе Драго, Галберт Фређеша Јожеф, Галић Рајка Маринко, Галовић Милутина Предраг, Гашпар Милана Милан, Гатарић Петра Јово, Георгијев Трајанов Стојче, Ѓватовић Срећка Славољуб, Горановић Гаја Славољуб, Горишек Игњаца Игнац, Горше Рихарда Милан, Говекар Јожефа Силво, Грујичић Божидара Милосав, Хаџихасановић Хамзе Изет, Херцег Иве Ђуро, Хорват Антона Данијел, Хумар Бернарда Зденко, Ибраковић Суле Хајрудин, Иковић Томислава Слободан, Илић Момчила Предраг, Илић Богомира Раденко, Илић Цветка Славомир, Илић Душана Стојан, Инђић Гојка Драгољуб, Исмаили Љазама Кемаљ, Исмаили Ђазима Зефир, Ивић Стојана Ђорђе;

Јаковић Виктор Маријан, Јаковљевић Анђелка Драгољуб, Јакшић Љубомира Радомир, Јамаковић Заима Ахмед, Јоксимовић Милорада Милан, Јелача Милића Никола, Јелинић Ивица Ивица, Јовановић Милана Драгослав, Јурашић Доминика Ру-

долф, Каламанда Драге Ново, Караџић Будимира Петар, Казарић Мустафе Хиџо, Кекоц Ивана Иван, Кесић Раде Милорад, Кеше Мартина Драго, Колер Рудолфа Ђуро, Коломан Драге Драго, Кондрат Драгана Стево, Копривчевић Ивана Доминик, Костић Прокопија Витомир, Краљевић Фрање Јаго, Крижанац Фрање Јосип, Кроло Љубе Мате, Крстић Милоша Драгољуб, Коларић Маријана Јосип, Корене Ернеста Август, Костић Војислава Александар, Лајевац Миломира Жарко, Лазаров Павлов Митре, Лунг Бранка Бранко;

Мајић Марка Блаж, Макша Стевана Јован, Малкић Рама Нијаз, Марјановић Мирка Душан, Марјановић Радослава Новица, Марковић Марка Алекса, Матрак Илије Славко, Мерславич Винка Винко, Мићић Неде Новак, Михељ Антона Војко, Милекић Раденка Драган, Милетић Радомира Миомир, Миљић Ивана Ивица, Милић Драгољуба Ратко, Милосављевић Ђурице Милован, Милосављевић Милана Зоран, Милошевић Стеве Милорад, Мирчевић Владислава Милун, Митревски Трајков Аспарух, Младеновић Сергија Бранислав, Младеновић Милована Миодраг, Млинар Франца Зорко, Мојзеш Ивана Марјан, Молнар Михаља Михељ, Мозетић Цирила Бојан, Мрзлечки Драгутина Фрањо, Мучић Марка Бранко, Мусић Умера Осман, Мутавчић Драгослава Миленко, Нађ Георгија Ференц, Накарадић Ђорђа Неђо, Нешић Милосава Славољуб, Нешић Стамена Стеван;

Обровник Августина Јошко, Омерчевић Омера Мехо, Омеровић Кахримана Мухарем, Онић Стјепана Фрањо, Остојић Војина Радош, Овничек Јожеа Јоже, Пачина Драгана Мирко, Паховић Ивана Иван, Палалић Луке Тоде, Памић Ивана Иван, Павловић Душана Драгослав, Пауновић Антоније Владимир, Пелцар Карела Карел, Пелемиш Благоја Миливој, Плестењак Франца Ленарт, Пресел Рената Бруно, Петковић Животе Слободан, Петрак Павела Павел, Петровић Милисав Милан, Петровић Драгослава Радован, Погачар Франца Франц, Поланц Алојза Војко, Раденковић Милорада Слободан, Радин Стевана Жива, Радишић Радивоја Љубинко, Радосављевић Бранислава Драгољуб, Радвановић Ђуре Томо, Рајић Радослава Дажа, Рајшић Стефана Миран, Ракић Драгољуба Предраг, Ракић Живојина Милисав, Ракић Станише Милорад, Ракић Љубодрага Зоран, Ранковић Велибора Раденко, Рашић Живана Драган, Ремшак Ивана Иван, Рицко Мате Станко, Рилко, Адерица Иван, Ристић Радисава Мирослав, Ристић Дане Трајче, Роксандић Илије Живко, Рупник Алојза Алојз;

Саити Саљима Саит, Сарић Хусније Асим, Савић Бранислава Хранислав, Сфера Василија Роман, Симић Јованке Ненад, Симунић Мате Веселко, Сирц Штефана Миран, Ситар Јанеза Франц, Смилевски Цветана Јордан, Стафидов Дмитра Коста, Станивуковић Остоје Милан, Станков Средоја Лазар, Станковић Драгице Миодраг, Станковић Богосава Томислав, Стоиновић Милана Радивоје, Стојановић Симсна Петар, Стојиљковић Драгољуба Душан, Спасић Славимира Милан, Сребрић Петра Иван, Степановић Светомира Живорад, Стојшин Косте Душан, Султанић Мустафе Шериф, Сужник Конрада Франц, Шафранић Ивана Вјекослав, Шакири Амди Невзад, Шестак Драгутина Звонимир, Шимљеша Јозе Стјепан, Шилка Лазара Војислав, Шковран, Мирка Младен, Шљивић Миодрага Радула, Шмуц Алојза Алојз, Шоштарић Јосипа Јосип, Шпољарић Милана Петар, Штампф Ферде Здравко, Штркљевић Адама Мухарем, Штуловић Радојка Мирослав;

Ташков Ташков Џоле, Тодоровић Николе Милан, Томашевић Стојана Станојле, Томић Давида Мирослав, Томић Живорада Верољуб, Томов Ђорђи

Томе, Тонкић Илије Војислав, Трајковски Раде Бранко, Трмчић Огњена Аца, Уларчић Живорада Бранислав, Улчар Јанеза Павел, Васић Здравка Гавро, Василев Вене Владимир, Васиљевић Велимира Драган, Варга Јозе Јосип, Величковић Данка Слободан, Величковић Уроша Стојадин, Велковски Ђорђа Ђорђа Светислав, Вељак Антона Здравко, Верглес Јосипа Фрањо, Вишњић Николе Тодор, Витко Јосипа Иван, Вижинтин Ивана Клаудио, Вукосављевић Радмана Богољуб, Загожен Петера Петер, Здравковић Симе Стојан, Змрзликар Франца Франц, Зукан Етхема Мехмед, Живановић Мике Митра, Живановић Драгомира Зоран, Жнидарец Конрада Срећко.

Бр. 57
25 мај 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Ђуковић Мирко, Ђулаковић-Илић Добрила, Ђурчијански-Ђерић Перка, Филиповић Миодраг, Кмезић-Дубајић Анка, Марковић Благоје, Мимица Блаженка, Поповић-Петровић Разуменка, Шинковић Јанош, Томић Божидар, Трифуновић Борисав;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Јовановић-Ковачевић Радмила;

за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бабић Стево, Ђаковић-Ковачевић Савка, Ѓерић Марко, Јовановић Милош, Ќликовац-Љакчевић Радуша, Косовац Дане, Крајновић Никола, Лујић Јово, Обрадовић Марко, Пауковић Марко, Пејановић Милован, Стоиловић Загорка, Вучковић-Лековић Ксенија, Зеџ Слободан.

Бр. 71
11 јуни 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
114. Уредба за измена на Уредбата за основање Сервис за одржување на објектите за потребите за репрезентација на сојузните органи — — — — —	353
115. Уредба за измени на Уредбата за основањето, начинот на работењето и финансирањето на техничките служби за потребите на сојузните државни органи — —	353
116. Уредба за измени на Уредбата за начинот на работењето и финансирањето на Авто-сервисот на сојузните органи — — —	353
117. Одлука за гарантираните цени за конопово стебленце од родот на 1972 година —	354
118. Одлука за дополненија на Одлуката за максимирање на цените на сите производи и услуги — — — — —	354
119. Одлука за гарантираните цени за суров памук — — — — —	355
120. Одлука за давање станови на користење	355
121. Наредба за утврдување на основот за одредување на височината на додатокок за неа и помош од друго лице во 1972 година	356
122. Наредба за утврдување на процентот на зголемувањето на личната инвалиднина во 1972 година — — — — —	356
123. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочното кредитирање — — — — —	357
124. Одлука за пренесување дел од средствата на штедните влогови врз Поштенската штедилница во 1972 година — — — —	357
125. Решение за југословенските стандарди за цврсти минерални горива — — — — —	358
126. Решение за југословенските стандарди за експлозиона заштита — — — — —	358
127. Решение за југословенските стандарди за бакар и бакарни легури — — — — —	359
128. Решение за југословенските стандарди за конструкциони челици и за методите на хемиските испитувања на челици — —	359
129. Решение за југословенскиот стандард за гасни апарати во домаќинство — — —	359
130. Решение за југословенскиот стандард за челични ленти — — — — —	360
131. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на изолационите материјали — — — — —	360
132. Решение за југословенските стандарди за контејнери — — — — —	360
133. Решение за југословенскиот стандард за резни алати — — — — —	360
134. Решение за измена на југословенскиот стандард за моторен бензин 86 октани —	361
135. Решение за измена на југословенскиот стандард за моторен бензин 98 октани —	361
136. Решение за измена на Решението за именување членови на општинските изборни комисии — — — — —	361
Исправка на Одлуката за помилување на осудени лица — — — — —	361
Одликувања — — — — —	361
Меѓународни договори — — — — —	145